

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 133 Год. LXII Четврток, 21 декември 2006

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2206. Правилник за видот и обемот на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од страна на корисникот и роднините кои се должни да го издржуваат и висината на учеството во трошоците на корисниците и роднините.....	1	Совет за радиодифузија на РМ	
2207. Дозвола за вршење финансиски лизинг	3	132. Правилник за основните технички услови, стандарди и параметри за студскиот дел на радиодифузерите.....	4
2208. Листа на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	3	133. Правилник за европски аудиовизуелни дела.....	6
2209. Одлука за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД - Скопје.....	3	134. Упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитување.....	7
		Комора на извршители на РМ	
		135. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	8
		Објава за износот на личното даночно ослободување.....	8
		Огласен дел	1-56

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2206.

Врз основа на член 107 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97, 16/2000, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05), министерот за труд и социјална политика донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИДОТ И ОБЕМОТ НА УСЛУГИТЕ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КОИ СЕ ПЛАЌААТ ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ И РОДНИНИТЕ КОИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГО ИЗДРЖУВААТ И ВИСИНАТА НА УЧЕСТВОТО ВО ТРОШОЦИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И РОДНИНИТЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат видот и обемот на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од страна на корисникот и роднините кои според закон се должни да го издржуваат и висината на учеството во трошоците на корисниците и роднините.

Член 2

Како услуги од социјална заштита, кои се наплатуваат од корисниците и нивните роднини кои според закон се должни да ги издржуваат, во смисла на овој правилник се сметаат:

- сместување во установа за социјална заштита и друга установа согласно со Законот за социјалната заштита; и
- сместување во згрижувачко семејство.

Член 3

Корисник на услугата - сместување во установа за социјална заштита и во друга установа согласно со Законот за социјалната заштита или во згрижувачко семејство, кој има редовни месечни примања, односно поседува недвижен имот кој не го користи за живеење или поседува друг имот од кој остварува дополнителни средства, а нема обврска за издржување на блиски роднини согласно со закон, висината на услугата за сместувањето ја надоместува од месечните примања по сите основи.

Доколку корисникот на услугата од членот 2 на овој правилник нема доволно приходи да ја надомести вредноста за утврдениот обем на услугата, разликата до тој износ или целиот износ ќе се наплати од роднините кои според закон се должни да го издржуваат лицето, но само доколку вкупните приходи по член на семејството се над нивото на средствата утврдени со овој правилник.

Доколку корисникот на услугата или роднините кои според закон се должни да го издржуваат сместеното лице, не располагаат со неопходните финансиски средства, сместувањето ќе биде покриено од средствата за финансирање на социјалната заштита само во услови кога сместувањето на лицето е извршено со решение на центарот за социјална работа.

Доколку корисникот на услугата склучил договор за доживотно издржување со центарот за социјална работа, сместувањето во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство ќе биде покриено целосно или делумно од средствата за финансирање на социјалната заштита, согласно решението на центарот за социјална работа.

Малолетно лице, корисник на услуга за сместување во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство кое има лични месечни приходи, може во целост или делумно да се ослободи од плаќање на услугата за сместување, доколку надлежниот центар за социјална работа одлучи дека средствата се потребни за понатамошно школување, воспитание, лекување или оспособување за самостоен живот на детето.

Член 4

Обемот на услугата која се плаќа од страна на корисникот и роднините кои според закон се должни да го издржуваат сместеното лице, согласно со овој правилник, ја сочинуваат личните трошоците на корисникот за: исхрана, облека, хигиена и други лични издатоци на корисникот, во зависност од возраста, здравствената состојба, воспитно-образовниот процес и сл.

Личните трошоци на корисникот од став 1 на овој член, а во врска со услугите утврдени во членот 2 на овој правилник, се пресметуваат како вкупен износ за вкалкулираните потреби за еден месец и во зависност од видот на корисникот изнесуваат:

- за дете без родители и родителска грижа од предучилишна возраст - 40,00% од основницата;
- за дете без родители и родителска грижа на училишна возраст - 44,00% од основницата;
- за дете со воспитно социјални проблеми - 45,50% од основницата;
- за дете со нарушено општествено поведение - 47,80% од основницата;
- за лице со умерени и тешки пречки во интелектуалниот развој и лице упатено на оспособување за работно - производна активност - 47,65% од основницата;
- за лице со најтешки пречки во интелектуалниот развој - 49,35% од основницата;
- за лице со трајна телесна попреченост на кое му е потребно згрижување и нега - 48,00% од основницата;
- за старо лице кое е згрижено во згрижувачко семејство - 39,80% од основницата;
- за возрасно лице со телесна попреченост - 42,30% од основницата;
- за возрасно лице со пречки во интелектуалниот развој - 43,80% од основницата;
- за бремена жена еден месец пред породувањето - 38,50% од основницата; и
- за самохран родител со дете до тримесечна возраст на детето - 39,30% од основницата.

Основницата од која е пресметана висината на личните трошоци за сместените корисници е просечната месечна ната плата по работник во Република Македонија, остварена во претходната година (во натамошниот текст - основница).

Член 5

Корисник на услугата - сместување во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство и неговите роднини кои според закон се должни да го издржуваат и чии редовни месечни приходи по член на семејството се пониски од 25% од основницата и не поседуваат недвижен имот кој не го користат за живеење или друг имот од кој можат да остваруваат дополнителни приходи, целосно се ослободуваат од плаќањето на услугата за сместувањето.

Член 6

Корисник на услугата за сместување во установа за социјална заштита или во згрижувачко семејство и неговите роднини кои според закон се должни да го издржуваат лицето, ќе плаќаат дел од личните трошоци на корисникот или вкупните трошоци, утврдени во членот 4 на овој правилник, во зависност од расположивите месечни приходи остварени по сите основи по член на семејството и тоа:

- со приходи од 25-35% од основницата, ќе плаќаат 10% од износот;
- со приходи од 35-50% од основницата, ќе плаќаат 25% од износот;
- со приходи од 50- 65% од основницата, ќе плаќаат 50% од износот;
- со приходи од 65-85% од основницата, ќе плаќаат 75% од износот; и
- со приходи од 85-100% од основницата, ќе плаќаат 100% од износот.

Член 7

Корисникот на услугата за сместување во установа за стари лица или друга установа согласно со Законот за социјалната заштита, односно роднините кои според закон се должни да го издржуваат лицето ќе ја плаќаат цената на услугата што е утврдена од страна на основачот на установата.

Доколку за сместувањето на старото лице во установа за стари лица решава центарот за социјална работа, центарот задолжително, врз основа на проверка на материјаната состојба на корисникот и роднините кои се должни според закон да го издржуваат, со актот за сместување во установата, истовремено го утврдува износот за плаќање на секој од учесниците во вкупните трошоци за сместување, зависно од цената на услугата во соодветната установа за стари лица.

При утврдување на обврската за плаќање на цената на услугата, центарот за социјална работа ќе постапува по следниов редослед:

1. ќе ги вкалкулира 100% приходите на сместеното лице;
2. остатокот на обврската или целиот износ на цената на услугата ќе ја платат роднините во согласност со материјалните можности пресметани како месечни приходи остварени по сите основи по член на семејството; и
3. во услови кога приходот на корисникот и роднините кои се должни според закон да го издржуваат нема да ја покријат цената на услугата, недостигот ќе се покрие од средствата за социјална заштита.

Член 8

Центарот за социјална работа, при изборот на установата и видот на услугата, ќе води сметка за потребите на корисникот, навиките, како и за материјалните можности на корисникот и роднините.

По исклучок на членот 7 став 3 точка 1, центарот за социјална работа може, минимален дел од приходите на старото лице да не ги вкалкулира во цената на услугата и да ги остави за одредени потреби на лицето.

Член 9

Старо лице кое нема приходи или чии приходи не се доволни да се плати цената на услугата, а за старото лице согласно со закон се грижи само едно семејство на роднини кои според закон се должни да го издржуваат, во плаќањето на цената на услугата ќе се вкalkулираат вкупните приходи на старото лице кое е сместено во установата, а разликата или вкупната цена на услугата, ќе се надомести од приходите на роднините остварени по сите основи по член на семејството и тоа за приход:

- од 85% до 100% и над 100% од основицата, ќе плаќаат 100% од цената на услуга или од непокриениот дел;
- од 50% до 85% од основицата ќе плаќаат 80% од цената на услуга, или од непокриениот дел;
- од 25% до 50% од основицата, ќе плаќаат 65% од цената на услуга или од непокриениот дел;
- од 15% до 25% од основицата, ќе плаќаат 40% од цената на услуга или од непокриениот дел.

Член 10

Старо лице кое нема приходи или чии приходи не се доволни да се плати цената на услугата, а за старото лице согласно со закон се грижат две или повеќе семејства на роднини кои според закон се должни да го издржуваат, во плаќањето на цената на услугата ќе се вкalkулираат вкупните приходи на старото лице кое е сместено во установата, а разликата или вкупната цена на услугата, ќе се надомести од приходите на роднините остварени по сите основи по член на семејството.

Во плаќање на обврската, учеството на роднините од став 1 на овој член ќе се пресметува како сразмерен дел пресметан во процентен износ за секое од семејствата на роднините, а во зависност од остварените вкупни приходи на секое од семејствата - роднини кои според закон се должни да го издржуваат лицето.

Од плаќање на обврската се ослободува семејство на роднини, чии приходи по член на семејството се пониски од 15% од основицата.

Член 11

Со отпочнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за утврдување на цените на услугите за згрижување во организација за социјална заштита, односно во друго семејство, како и на износот на надоместокот на трошоците што паѓаат на товар на корисникот згрижен во организација за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/1992).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 01.01.2007 година.

Бр. 10-5880/3
8 декември 2006 година
Скопје

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**2207.**

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/2002, 49/2003 и 13/2006), Министерството за финансии, на ден 30. 11. 2006 година, издава

Д О З В О Л А
ЗА ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

1. На Друштвото за оперативен лизинг ХИПО АЛ-ПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ, ул. “Васил Главинов” бр. 12 Скопје, со Единствен матичен број на субјект 6151043, му СЕ ОДОБРУВА да врши финансиски лизинг.

2. Оваа дозвола се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-36098/4
30 ноември 2006 година
Скопје

Министер,
д-р Трајко Славески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**2208.**

Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Министерството за економија објавува листа на стоки за 2006 година по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО, за кои ќе се користи принципот на прераспределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа:

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО СТО

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина	Рок на увоз
1001 90 99 00	Пченица и напoлица, друго	тони	80.000	до 30.06.2007

Бр. 10-8798/1
12 декември 2006 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2209.

Врз основа на член 19 алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06), постапувајќи по Решението на Комисијата за решавање по жалби во областа на енергетиката бр.27-5/4 од 15.11.2006 година, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2006 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИ-
СТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН
ПЕРИОД НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ

1. Просечната цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулираниот период што ја испорачува Скопје Север АД - Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа се утврдува да изнесува:

- за периодот од 15 септември до 31 декември 2006 година, 2,3944 денари за киловат час,
- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 година, 2,5869 денари за киловат час, и
- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2008 година, 2,5087 денари за киловат час.

2. Се задолжува Скопје Север АД Скопје, согласно со просечните цени утврдени во точката 1, алинеја 2 од оваа Одлука, најдоцна до 10 јануари 2007 година да ги утврди и до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија да ги достави цените на топлинска енергија за греење за 2007 година по групи на корисници согласно применуваниот тарифен систем, заради одобрување и објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Се задолжува Скопје Север АД Скопје, согласно со просечните цени утврдени во точката 1, алинеја 3 од оваа одлука, најдоцна до до 15 декември 2007 година да ги утврди и до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија да ги достави цените на топлинска енергија за греење за 2008 година по групи на корисници согласно применуваниот тарифен систем, заради одобрување и објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година.

Бр. 02-1868/1
19 декември 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

132.

Врз основа на член 37, став 1, точка 5, член 21 и член 48, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузна та дејност („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 100/05), Советот за радиодифузија на 29-та Седница одржана на ден 15.12.2006 година утврди

П Р А В И Л Н И К ЗА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, СТАНДАРДИ И ПАРАМЕТРИ ЗА СТУДИСКИОТ ДЕЛ НА РАДИОДИFUЗЕРИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се определуваат основните технички услови што треба да ги обезбедат радиодифузерите, во поглед на работните простории и на уредите/форматите со кои се продуцираат радио и телевизиските програмски сервиси.

Овој Правилник освен на радиодифузерите, се однесуваат и на продукциските студија кои произведуваат програма во копродукција или по порачка на радиодифузерот.

Овој Правилник не се однесуваат на радиодифузерите, во делот на одредбите за задолжително поседување на студиски или други дополнителни простории, во случај кога програмскиот сервис содржи само емисии кои во целост се подготвуваат или веќе се подготвени на друго место (специјализирана музичка, филмска или спортска програма, телешопинг програма и сл.), независно од радиодифузерот.

Овој Правилник, во делот на основните просторни услови и параметри, не се однесуваат на случаите кога преносот, односно снимањето, се одвива надвор од студиски простор (стадион, културна или спортска манифестација, на отворен простор, собир на граѓани и сл.).

II. ОПШТИ УСЛОВИ

Основни просторни услови

Член 2

За работните простории треба да се поседува одобрение за употреба на објектот, издадено од надлежен орган.

Ако работните простории на радиодифузерот се наоѓаат во станбен објект за живеење, тогаш е потребно да се поседува и одобрение за пренамена на објектот.

Основни електро-енергетски услови

Член 3

Секој радиодифузер, за просториите од каде што ја создава, односно иницијално емитува својата програма и каде што врши контрола и снимање на излезниот сигнал (студиото и режијата), мора да има изведено за-

штитно заземјување. Како доказ за тоа радиодифузерот мора да поседува соодветен атест од овластен субјект за мерење на заземјувањето, при што максималниот отпор на заземјување да биде помал од 2 Ω .

Секој радиодифузер во својот објект треба да поседува непрекинато напојување со кое ќе обезбеди струјна независност за функционирање на основните функции на станицата, односно непречено емитување на програмата.

Во зависност од опфатот на покривање при вршењето на радиодифузна дејност радиодифузерите треба да ги задоволат следниве критериуми по однос на непрекинато напојување:

- за државно ниво и за емитување преку сателит можност за целосна струјна независност од најмалку 24 часа;
- за регионално ниво можност за струјна независност од најмалку 2 часа;
- за локално ниво и за непрофитна радиодифузна установа, струјна независност од најмалку 30 минути.

III. РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

Основни технички услови, стандарди и параметри за радио станиците

1. Студио

Член 4

Секоја радио станица која планира на својот програмски сервис да продуцира говор и/или музика во живо или одложно од своите простории, тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - студио.

Заеднички параметри за студијата се:

- Време на реверберација $Tr: 0,25 \leq Tr \leq 0,4$ s; каде Tr не смее да отстапува повеќе од $\pm 0,05$ s од номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz;
- Задолжителна употреба на вентилација и климатизација;
- Студиото треба да биде акустички обработено и изолирано од надворешната бучава.

Член 5

Во зависност од тоа колку луѓе се планира да присуствуваат истовремено во студиото, разликуваме два типа на студиски простор, што треба да ги задоволува минимум следниве критериуми:

1. **Говорна кабина** (за снимање или емитување најави, вести, читање текстови и слични говорни информации) - каде што во програмата е предвидено да учествува само едно лице. Во овој случај студиото (кабината) треба да ги задоволува условите за реверберација наведени во член 4 на овој Правилник.

2. **Говорно студио** (за снимање или емитување најави, вести, изјави, коментари, интервјуа, разговори, трибини, собири, читање текстови и слични говорни информации) - каде што во програмата е предвидено да учествуваат истовремено повеќе лица. Во овој случај површината на обработената просторија не смее да биде помала од 10 m^2 . Минималната висина на акустички обработениот простор треба да изнесува 2,6 m.

Ако е предвидено во студиото истовремено да присуствуваат повеќе од три лица, површината на просторијата треба да биде зголемена минимум за по 2 m^2 по лице.

2. Режија

Член 6

Техничките режими кај радио-станиците се простории во кои со помош на електронски и електроакустички уреди се води, подготвува или произведува програмата со говорна или музичка содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на звукот и на излезниот сигнал.

Секоја радиостаница задолжително мора да поседува ваква просторија.

Режискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Површината на просторијата после акустичката обработка да изнесува минимум 10 m^2 , со минимална висина на обработениот простор од $2,6 \text{ m}$;

- Обликот на просторијата да биде правоаголен или трапезоиден. Поради стереофонијата потребно е да се обезбеди просторна и акустичка симетрија т.е. оската на симетрија и оската на слушање да се поклопат (Начинот на поставување на звучниците, обликот и пропорциите на просториите е дефинирано со Препораката на Советот за радиодифузија СРД-ТП 4.);

- Режијата треба да биде акустички обработена и изолирана од надворешната бучава;

- Време на реверберација Tr : $0,25 \leq Tr \leq 0,4 \text{ s}$; каде Tr не смее да отстапува повеќе од $\pm 0,05 \text{ s}$ од номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz ;


- задолжителна употреба на вентилација и климатизација.

Доколку е предвидено во режијата истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да се зголеми за 2 m^2 по лице.

Член 7

Режијата може истовремено да се користи и како студио во случај кога радио програмскиот сервис во своите емисии содржи и говорен дел.

Во овој случај техничарот/водителот, како и останатите лица кои треба да имаат контрола на тонот (соговорниците, дополнителен тон мајстор и сл.) на програмата, задолжително мора да користат слушалки чија фреквенциска карактеристика треба да биде во согласност со слика 1.



сл. 1 - Дозволени толеранции за амплитудно-фреквенциската карактеристика на студиските мониторинг слушалки (според ИТУ препораката - ITU-R Recommendation BS.708 [3])

3. Дополнителни простории

Член 8

Секоја радио станица која врши дејност на државно или на регионално ниво, и која планира на својот програмски сервис покрај претходно снимени содржини од друга продукција, да емитува и сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора задолжително да поседува и дополнителна просторија за новинарите и останатите учесници во програмата.

4. Квалитет на сигналот и основна техничка опременост

Член 9

Сигналот на емитување треба да биде во стерео техника.

Секоја радио станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот.

Аудио сигналот кој се емитува треба да биде со Хај-Фај (Hi-Fi) квалитет.

Во случај на употреба на дигитален сигнал дозволено е употреба на компресиони техники со следниве карактеристики:

- за MP3 (MPEG 1/2 - Layer 3) форматот минимум од 192 kbit/s ;

- за посовремените компресиони техники (AC-3, AAC, MPEG-4 и др.) минимум од 128 kbit/s .

IV. ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

Основни технички услови, стандарди и параметри за телевизиските станици

1. Студио

Член 10

Секоја телевизиска станица која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), треба да има акустички обработен студиски простор - телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуваат во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

1. Помало телевизиско студио - служи за продукција/снимање или емитување на разговори со помал број гости (дискусии, вести, коментари, најави, одјави и сл.). Карактеристиките на овој тип студио треба да бидат:

- Површина од минимум 30 m^2 ;

- Висината треба да изнесува минимум $3,5 \text{ метри}$.

2. Поголемо телевизиско студио - служи за продукција/снимање или емитување на телевизиски емисии од различен карактер: трибини, дебати, музички и балетски изведби, забавни шоу програми и слични содржини. Карактеристиките на овој тип студио треба да бидат:

- Површина од минимум 250 m^2 (функционалност на просторот, обликот и пропорциите на просториите е дефинирано со Препораката на Советот за радиодифузија СРД-ТП 4.);

- Висината треба да изнесува минимум 5 метри .

Посебните студија за вршење на нахсинхронизација и снимање на говорен дел, во телевизиските станици треба да бидат во согласност со одредбите за студио во радио станиците, член 4 и 5 од овој Правилник.

Телевизиските студија задолжително треба да поседуваат соодветно изведена вентилација и климатизација.

Потребно време на реверберација во студиото

Член 11

Потребното времето на реверберација во телевизиското студио зависи од волуменот на просторијата. Во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz тоа се одредува согласно следнава формула:

$$Tr = 0,25(V/Vo)^{1/3} [\text{s}];$$

Каде што:

Tr - е потребното време на реверберација изразено во секунди;

V - волуменот на просторијата во кубни метри $[\text{m}^3]$;

Vo - референтен волумен кој изнесува 100 m^3 ;

Дозволеното отстапување од потребното време на реверберација, пресметано според горната формула во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz , изнесува $\pm 0,05 \text{ s}$.

Ниво на осветленост во студиото

Член 12

Нивото на осветленост во студиото треба да го задоволува минимумот што се бара согласно техничките карактеристики на камерите што се употребуваат во соодветната просторија. Истовремено и температурата на бојата на светлината треба да биде прилагодена согласно техничките карактеристики на камерите што се употребуваат. За оваа намена секое телевизиско студио мора да поседува мерач на интензитетот на светлината (светломер - луксметар).

2. Режија

Член 13

Техничките режии кај телевизиските станици се простории во кои што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал.

Режиите во телевизиските студија треба да ги исполнуваат критериумите наведени во член 6 на овој Правилник, освен одредбата за минимална површина, која кај телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 м².

Секоја телевизиска станица задолжително мора да поседува ваква просторија.

3. Акустичка изолација на телевизиските студија и режии

Член 14

Студиото и режијата треба да бидат акустички обработени и изолирани од надворешната бучава, како и од бучавата што ја предизвикуваат уредите за вентилација и климатизација.

Дозволеното ниво на бучава и непожелни звуци во телевизиските студија и режии, на висина од 1,2 метри од подот, не смее да ги надминува вредностите на кривата NR 20 од табела 1.

Табела 1 - Дозволено ниво на бучава - Јачина на звучен притисок во dB (во однос на $P_a - rms$) за октавна низа.

NR	Фреквенција (Hz)								
криви	31,5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
20	69,0	51,3	39,4	30,6	24,3	20,0	16,8	14,4	12,6

4. Квалитет на сигналот и основна техничка опременост

Член 15

Сигналот што се емитува треба да биде во колор, според G/PAL нормата.

Секоја телевизиска станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот.

Во зависност од опфатот на покривање при вршењето на радиодифузната дејност, телевизиските станици треба да ги задоволат следниве критериуми:

За државно ниво и за емитување преку сателит:

- Видео форматот на работа треба да биде минимум Beta SP (за аналогна продукција) или DV со минимум 25 Mbit/s (за дигитална продукција), при што камерите да бидат со 3 CCD чипа.

- Излезниот видео сигнал задолжително треба да се контролира со осцилоскоп и вектроскоп.

- Сигналот мора да содржи телетекст, согласно ETS 300 706.

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

За регионално ниво:

- Видео форматот на работа треба да биде минимум S-VHS (за аналогна продукција) или DV со 25 Mbit/s (за дигитална продукција).

- Излезниот видео сигнал задолжително треба да се контролира со осцилоскоп и вектроскоп.

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

За локално ниво:

- Видео форматот на работа треба да биде минимум S-VHS (за аналогна продукција) или било кој дигитален формат со карактеристики и квалитет ист или подобар од S-VHS форматот.

- Излезниот видео сигнал задолжително треба да се контролира со осцилоскоп.

5. Дополнителни простории

Член 16

Секоја телевизиска станица мора да поседува просторија за архивирање, како посебна и одделена од другите простории, каде што под посебни услови ќе се

чуваат снимените аудио-визуелни материјали (начинот на чување на магнетни ленти е објаснет со техничката препорака на Советот за радиодифузија СРД ТП-5).

Секоја телевизиска станица, која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), мора да ги има и следниве дополнителни простории:

- шминкерница - посебна просторија, одделена од другите простории, каде што учесниците во програмата ќе можат да се подготват пред својот настап;

- гардероба - посебна просторија, одделена од другите простории, наменета за пресоблекување на учесниците во програмата;

- редакциски простор - посебни работни простории за новинарите.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Изменувањето и дополнувањето на овој правилник се врши во писмена форма.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осум (8) дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-3170/2
15 декември 2006 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Мирче Адамчевски, с.р.

133.

Врз основа на член 37, став 1, точка 5, член 73 и член 123 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/2005), Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 29-та седница одржана на 15.12.2006 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ЕВРОПСКИ АУДИОВИЗУЕЛНИ ДЕЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис и трговските радиодифузни друштва што вршат дејност на државно ниво, на своите телевизиски програмски сервиси, ќе обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни дела.

Обврската од ставот 1 на овој член, да обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни дела, не се однесува на:

- телевизиските програмски сервиси исклучиво посветени на вести, спортски настани, игри, рекламирање, телешопинг и телетекст услуги;

- телевизискиот програмски сервис на МРТ на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници;

- сервисот на МРТ наменет за емитување на активности на Собранието на Република Македонија; и

- телевизискиот програмски сервис на МРТ преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти.

Член 2

Во процентот за европски аудиовизуелни дела влегуваат следниве видови програми: играна, документарна, документарно-забавна, образовна, образовно-забавна, актуелно-информативна со документаристички пристап, програми од областа на културата, уметноста и хуманитарните науки, концерти, музички фестивали, фолклорни танци, балет и современ танц, опери, хумористични емисии/серијали снимени во ентериер/екстериер и комедии кои се драматуршки целини снимени во студио.

За европски аудиовизуелни дела се сметаат и изворно создадените програми на македонски јазик или на јазиците на мнозинските заедници што живеат во Република Македонија, доколку се од видовите програми утврдени во став 1 на овој член.

Член 3

Во процентот за европски аудиовизуелни дела се сметаат само две емитувања на секое дело (премиерното и првото репризно) во текот на годината, без оглед на годината на производство.

Член 4

Процентот на европски аудиовизуелни дела се пресметува од вкупното време коешто во текот на годината е одвоено за емитување на видовите програми утврдени во член 2 став 1 од овој правилник.

Член 5

Обврската да обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни дела радиодифузерите треба да ја исполнат прогресивно, во период од 5 години, така што:

- Првата година процентот на застапеност на европски аудиовизуелни дела треба да изнесува најмалку 10%, а
- Во секоја наредна година треба да се зголеμουва за уште најмалку 10%.

Член 6

Радифузерите се должни, најдоцна 1 месец по завршувањето на календарската година, да го известат Советот за исполнувањето на обврската да обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни дела, според динамиката утврдена во член 5 од овој правилник.

Член 7

Во случај на неисполнување на обврската да обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни дела, радиодифузерите се должни писмено да го известат Советот за причините за неисполнување на обврската и за мерките што ги презеле за надминување на проблемот.

Неисполнувањето, не значи ослободување на радиодифузерите од обврската да обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни дела.

Член 8

Прегледот на земјите чиешто аудиовизуелни дела според географскиот услов се квалификуваат како европски и Образецот на известувањето што радиодифузерите треба да го достават до Советот, ги утврдува Советот, а се објавуваат на неговата веб-страница.

Член 9

Измени и дополнувања на овој правилник се вршат во писмена форма.

Член 10

Овој правилник влегува во сила 8 (осум) дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1-ви јануари 2007 година.

Бр. 02-3170/4
15 декември 2006 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Мирче Адамчевски, с.р.

134.

Врз основа на член 37, став 1, точка 5, и членовите 160 и 161 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на РМ" бр.100/05), а во согласност со член 10 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи и член 9 од Законот за ратификација на Европската Конвенција за прекугранична телевизија и Протоколот за измена на Европската конвенција за прекугранична телевизија ("Сл.весник на РМ" бр.18/03), Советот за радиодифузија на 14-та седница одржана на 09.06.2006 година, донесе

УПАТСТВО ЗА ПРАВОТО НА КРАТКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАСТАНИ ЗА КОИ СЕ СТЕКНАТИ ЕКСКЛУЗИВНИ ПРАВА ЗА ЕМИТУВАЊЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со ова Упатство се уредуваат условите за остварување на правото на јавноста за информирање, односно условите за подготвување и за емитување кратко известување од сите знајни слушувања и настани важни за јавноста за кои се стекнати ексклузивни права.

Поимник

Член 2

Определени поими во ова Упатство го имаат следново значење:

1. **"Кратко известување"** се кратки звучни и/или видео секвенци за настани важни за јавноста за да и се овозможи на општата или на релевантната публика во дадена земја да има доволен преглед на суштинските аспекти на настанот за кој одреден радиодифузер има ексклузивни права.

Намената на кратките известувања е да бидат вклучени во вестите со редовен термин на секундарните радиодифузери, но ова не го спречува примарниот радиодифузер да користи кратки известувања во сопствените програми или да ги употреби на друг начин по сопствен избор.

2. **"Значајни случувања и настани важни за јавноста"** се кои било настани, независно дали се организирани или не, за кои ексклузивните права за емитување ги има примарниот радиодифузер, и кои, според мислењето на еден или повеќе радиодифузери од земјата на примарниот радиодифузер или од други земји, се од особен интерес за нивната публика.

3. **"Примарен радиодифузер"** е радиодифузерот што има ексклузивни права за емитување на настан важен за јавноста.

Може да има повеќе од еден примарен радиодифузер (на пример, кога неколку радиодифузери дејствуваат како асоцијација за да стекнат ексклузивни права за спортски настани).

4. **"Секундарен радиодифузер"** е кој било радиодифузер (од земјата на примарниот радиодифузер или од друга земја различна од онаа на примарниот радиодифузер) што сака да обезбеди информации преку кратко известување за настан важен за јавноста, за кој друг радиодифузер има ексклузивни права.

5. **"Ексклузивни права"** се права кои еден радиодифузер договорно ги стекнал од организаторот на настанот и/или од сопственикот на објектите каде што се одржува настанот, од авторите и другите иматели на права, за ексклузивно емитување на настанот од тој радиодифузер за дадено географско подрачје.

Услови за остварување на правото на информирање

Член 3

Со цел да и се овозможи на јавноста да го оствари своето право на информирање, сопственичкото право на примарниот радиодифузер (оној што ги поседува ексклузивните права за емитување) треба да биде предмет на ограничувања што се во согласност со условите поставени подолу.

II. ОПШТИ ПРИНЦИПИ

Подготвување кратко известување

Член 4

Секој радиодифузер има право, под еднакви услови, да обезбеди информации за настан важен за јавноста преку кратко известување, и тоа:

- снимајќи го сигналот на примарниот радиодифузер и/или
- преку пристап до местото на одржување на настанот.

Член 5

Кога настанот важен за јавноста се организира во делови, секој посебен дел се смета за посебен настан.

Член 6

Ако организираност настан трае неколку дена, секундарниот радиодифузер има право секој ден да емитува најмалку по едно кратко известување.

Член 7

Краткото известување може да се однесува само на суштинските аспекти на настанот и може да трае најмногу до 90 секунди.

Користење на краткото известување

Член 8

Краткото известување што ќе го подготви секундарниот радиодифузер може да се користи исклучиво од него.

Член 9

Краткото известување може да биде емитувано само во рамките на информативните програми со редовен термин (вести и спортски вести).

Член 10

Секундарниот радиодифузер не смее да го емитува краткото известување за организиран настан важен за јавноста, пред примарниот радиодифузер да ја емитува главната снимка од настанот за кој ги поседува правата.

Ова главно емитување треба да биде, најдоцна, во првиот ударен термин по секоја поединечна целина на настанот важен за јавноста.

Член 11

Во краткото известување треба јасно да се наведе името и/или да биде вметнато логото на примарниот радиодифузер како извор на материјалот, кога краткото известување е подготвено од сигналот на примарниот радиодифузер.

Член 12

Краткото известување што веќе било емитувано не треба повторно да се користи, освен ако има директна врска меѓу неговата содржина и друг актуелен настан.

Член 13

Севкупниот оригинален програмски материјал (снимката од сигналот) што го поседува секундарниот радиодифузер, а го искористил за подготвување кратко известување, треба да се уништи по подготвувањето на известувањето, за што треба да биде известен и примарниот радиодифузер.

Член 14

Кратките известувања можат да бидат сочувани во архивите на секундарните радиодифузери, но не смеат да се користат повторно, освен во случаите предвидени во член 12.

Член 15

Секундарниот радиодифузер не смее да прави цела програма или голем дел од таква програма преку кратки известувања за поврзана серија на настани и на тој начин да произведе актуелно-информативни програми.

Член 16

Ако на секундарниот радиодифузер му е дозволен пристап до местото на настанот, организаторот на настанот или сопственикот на објектот треба да има можност да му наплати за сите неопходни трошоци што се појавиле дополнително.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Ова упатство влегува во сила во рок од 8 дена од денот на неговото донесување, а ќе се објави во "Службен весник на РМ" и интернет страницата на Советот за радиодифузија и ќе биде доставено до сите радиодифузери.

Бр. 03-1509/2
9 јуни 2006 година
Скопје

Совет за радиодифузија
Претседател,
Мирче Адамчевски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РМ

135.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување ("Службен весник на РМ" бр. 35/2005, 50/2006 и 129/2006), претседателот на Комората на извршители на Република Македонија, на ден 19.12.2006 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ

На извршителот Пулејков Александар, со седиште на ул. "Христо Смирненски" бр. 54, влез 2, стан бр. 7 во Скопје, именуван за подрачјето на Основниот суд Скопје I - Скопје и Основниот суд Скопје II - Скопје, датумот 22.12.2006 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01-177
20 декември 2006 година
Скопје

Комора на извршители
на Р. Македонија
Претседател,
Горан Тошевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 11, став 2 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005 и 52/2006), министерот за финансии

ОБЈАВУВА

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 1 точка 3) од Законот, за 2007 година на годишно ниво, изнесува 36.768,00 денари.

2. Личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 3.064,00 денари, согласно со член 15-а став 3 од Законот.

Министер за финансии,
д-р Трајко Славески, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за реклакации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006133